



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Број 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 11 март 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплатата за 1971 година внесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта Фах 226. — Телефони централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Претплатна служба 51-732; Пролажна служба 51-671

104.

Врз основа на членот 10 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69, 15/70 и 22/70), во врска со точката 4 од Одлуката за привремено финансирање во првото тримесечје на 1971 година на потребите на федерацијата за кои средствата се обезбедуваат со сојузниот буџет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

1. На сообраќајните работни организации што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај им се исплатува надоместок за извршените превози во патничкиот сообраќај од 1 јануари до 31 март 1971 година под условите и на начинот што се определени во Одлуката за условите и за начинот на користењето на средствата на сојузниот буџет за 1970 година за надоместоци за повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70) и во прописите донесени врз основа на таа одлука.

2. Надоместокот од точката 1 на оваа одлука се исплатува од средствата распоредени со Одлуката за планот на приходите и за распоредот на приходите за периодот јануари-март на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/71) на Сојузниот секретаријат за стопанство — за интервенции во стопанството.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 54
3 март 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

105.

Врз основа на членот 34 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕН ОБЕМ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за обврска за остварување определен обем на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66) во точката 2 став 1 одредба под 18 зборовите: „за извоз“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 52
3 март 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

106.

Врз основа на членот 17 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМУМОТ НА СРЕДСТВА СО КОЈ ОДДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОРААТ ДА РАСПОЛАГААТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за минимумот на средства со кој одделни стопански организации мораат да располагаат за вршење надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66) во точката 2 став 1 одредба под 20 зборовите: „за извоз“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 53
3 март 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

107.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВЈО МЛЕКО

1. Работните организации што се занимаваат со промет или преработка на кравјо млеко ќе купуваат свежо кравјо млеко:

1) од работни организации што самите го произведе млекото — по цена која не може да биде пониска од 0,40 динари за една масна единица, франко собирното место на продавачот, лактофризот и подвижната цистерна;

2) од работни организации што договориле и организирале производство на млеко во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по цена која не може да биде пониска од 0,40 динари за една масна единица, франко местото на преработката ако млекото и се продава на работна организација што се занимава со преработка на кравјо млеко, односно франко собирното место на работната организација што се занимава со промет на кравјо млеко ако млекото се продава заради понатамошна продажба.

Работните организации што договараат и организираат производство на кравјо млеко во кооперација со индивидуални земјоделски производители ќе го преземаат свежото кравјо млеко произведено во таа кооперација — по цена која не може да биде пониска од цената пропишана во одредбата под 2 став 1 на оваа точка.

Цената од одредбата под 2 став 1 на оваа точка се однесува само на млекото произведено во кооперација, ако е воведено матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на молзните крави на кооперантите.

2. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа одлука се однесуваат само на млекото што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034;

2) степенот на механичката нечистота на филтер-кружчето да не ја минува третата класа (според скалата 1—5 на Институтот за млекарство на Југославија);

3) степенот на киселоста да не е поголем од 7,6°, сметано според Сокслет—Хенкел;

4) времето на обезбојувањето на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен со таблетите со стандардна количина на метиленско синило;

5) да има најмалку 3,2% млечна маст, определена според методата на Гербер;

6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, со жива или со други лекови што преминуваат во млекото, за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици;

8) да е оладено на температура од најмалку 12°C.

3. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа одлука се намалуваат:

1) за 0,05 динари за еден литар ако млекото не е оладено на температура од најмалку 12° C;

2) за 0,10 динари за еден литар ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1,46 до 1,59 часа;

3) за 0,15 динари за еден литар ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1,31 до 1,45 часа;

4) за 0,17 динари за еден литар ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1,16 до 1,30 часа;

5) за 0,20 динари за еден литар ако времето на обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 1,01 до 1,15 часа.

4. Ако времето на обезбојувањето на метиленското синило кај млекото изнесува до 1 час, цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 од оваа одлука не се однесуваат на таквото млеко.

5. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точката 1 став 1 под 1, односно на собирното место или на местото на преработката од точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука.

Начинот на утврдувањето на квалитетот на млекото странките го договараат спогодбено.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималната откупна цена за кравјо млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/69).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 51

3 март 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

108.

Врз основа на членот 51 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66) и членот 9 став 3 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69, 15/70 и 22/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО ВО 1971 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ГИ ОСТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ УСЛУГИ И СО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

1. Приходите што Сојузниот завод за статистика ги остварува со работа вон од својата редовна дејност — од услуги што им ги врши на органите, работните организации и од издавачка дејност, во 1971 година може да ги користи како средства за посебни намени, преку посебна сметка.

2. Приходите остварени на посебната сметка служат за уплатување на пресметаната амортизација, за подмирување на трошоците врзани за дејноста од точката 1 на оваа одлука, за набавка на опрема, како и за издвојување за станбена изградба до височина од 15% од остварените приходи.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 55

3 март 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

109.

Врз основa на точката 1 од Одлуката за овластување на Сојузниот извршен совет за давање согласност на актите на органите на управувањето на установите основани од сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРИСОЕДИНУВАЊЕТО НА ИЗДАВАЧКИОТ ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИЈА“ КОН ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОСВЕТА“

1. Се дава согласност на одлуката на Издавачкиот завод „Југославија“, Белград, од 10 јуни 1970

година за неговото присоединување кон Издавачкото претпријатие „Просвета“, Белград, и на одлуката на Издавачкото претпријатие „Просвета“, Белград, од 18 јуни 1970 година за прифаќање на присоединувањето.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 56

3 март 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

110.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/70), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА

1. Стоките наведени во точката 2 од Одлуката за определување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во 1971 година можат да се увезуваат само до количините (стоковен контингент) односно до вредностите (девизен контингент) утврдени во точката 2 на оваа наредба.

2. Количините односно вредностите до кои може да се увезува стока, во смисла на точката 1 од оваа наредба, се следните:

Реден број	Тарифен број од Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
1) Репродукционен материјал:			
1	10.06/26	Ориз, друг	12.000 тона
2	12.06/7	Друг хмељ	1.000 тона
3	17.03/1	Меласа, нејастива	80.000 тона
4	25.01/1	Камена сол (за хлоралкални анализи)	65.000 тона
5	25.01/2	Варена сол (изворска за специјални потреби)	500 тона
6	25.01/4	Сол за јадење	5 тона
7	25.01/5	Хемиски чист натриум хлорид	5 тона
8	25.01/6а	Денатурирана сол	1 тона
9	25.24/1	Азбестно влакно	38.950 тона
10	25.24/2	Азбестно брашно	10 тона
11	27.01/д-1	Камен јаглен, друг	50 000 тона
12	27.01/д-2	Прав од камен јаглен	550 тона
13	28.10/2а	Фосфорна киселина, орто- и пиропосфорна	1.600 тона
14	28.47/1а	Натриум бихромат	1.500 тона
15	29.01/2б-4	Додецилбензол	3.500 тона
16	29.15/1в	Фтална киселина и анхидрид	3.500 тона
17	29.16/1а	Лимонска киселина	4 тоне
18	38.08/1	Колофониум	755 тона
19	38.08/36-1	Колофониум, полимеризиран и оксидиран	145 тона
20	68.13/1	Азбестно предиво	40 тона
21	70.05/1а	Стакло во плочи, необработено	8.500 тона
22	73.01/2а-1	Железо сиво сурово, нелегирано	
23	73.01/2а-2	Железо сиво сурово, легирано	
		Вкупно железо	86.000 тона
24	73.01/26-1	Железо бело сурово, нелегирано	111.000 тона
25	73.03/1а	Железо и челик, стари	240.000 тона
26	73.03/2а	Лив стар, машински	10.000 тона

1	2	3	4
2) Стоки за широка потрошувачка:			
27	04.03	Путер	7.000 тона
28	09.01/1a	Кафе сурово во зрно	
29	09.01/16	Кафе пржено или мелено	
		Вкупно кафе	37.000 тона
30	10.06/1a-2	Ориз во лушпа, друг	
31	10.06/16	Ориз лупен	
32	10.06/2a	Ориз глазиран или полиран	
		Вкупно ориз	10.000 тона
33	15.01/1	Свинска маст	5.000 тона
34	17.01	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска	150.000 тона

3. Во количината односно вредноста на стоковните контингенти и девизните контингенти утврдени во смисла на точката 2 од оваа наредба, содржани се и авансите на контингентите што Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги одобрил врз основа на точката 13 од Одлуката за постапката на утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70).

4. Распределба на стоковните контингенти и девизните контингенти од точката 2 на оваа наредба вршат работните организации по постапката утврдена во точката 9 на Одлуката за постапката на утврдувањето и распределбата на стоковните контингенти односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година.

5. По исклучок од одредбата на точката 4 од оваа наредба, а во смисла на точката 6 од Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, носител на контингентот за увоз на стоките од точката 2 ред. бр. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, а за увоз на стоките од редниот број 11 носител на контингентот е Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

6. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на контингентот за увоз на стоките од точката 5 на оваа наредба, ќе изврши увоз на тие стоки по постапката утврдена во точката 7 став 1 на Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, во смисла на точката 7 став 2 на Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, ќе го услови увозот на кафе со извоз на стоки во земјите од кои се увезува кафето, освен ако во таа земја постојат расположливи средства за плаќање остварени со извоз на југословенски стоки.

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 10005
4 март 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Халиќ, с. р.

111.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70), во точката 1 се вршат следните дополненија:

1) пред тар. број 84.19/3 се додаваат три нови тар. броја, кои гласат:

„84.15/1a	Ладилници за производство на ниски температури	Ех.
	Криостат — апарат за хистопатолошко испитување	Сл.
84.17/1s	Други машини, уреди и слична лабораториска опрема	Ех.
	Супердестилатор со термокомпресор тип FA 550	Сл.

84.18/2a 2) Лабораториски центрифуги за течности

Ех.

Центрифуги Т-32А

Сл.“;

2) по тарифниот број 90.11/3 се додава нов тар. број, кој гласи:

„90.16/6 Други мерни инструменти

Ех.

Боскамп-микрофор — апарат за мерење бои

Сл.“;

3) во тарифниот број 90.17/1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„— Инкубатор за предвремено родени деца

Сл.“;

4) во тарифниот број 90.17/2 по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Ректоскоп — апарат за ректални прегледи

Сл.

— Инструменти за прегледи на плуканки

Сл.“;

5) во тарифниот број 90.20/1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

2— Televix »General Elektrik« Komodore 2700 mA 150 kW delcalix 12 ½

Сл.“;

6) во тарифниот број 90.25 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„— Фламенфотометар — апарат за мерење на железо во биолошки материјал врз база на пламена емисија. Сл.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1206/1
29 јануари 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смеле, с. р.

112.

Врз основа на членот 60 став 3 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се определуваат кројот, бојата, ознаките, времето на траењето и начинот на користењето на службената облека на работниците на царинската служба од членот 60 став 1 од Законот за царинската служба.

Член 2

Службената облека на работниците на царинската служба од членот 1 на овој правилник е зимска и летна.

Зимската службена облека се состои од: шапка (за мажи), баретка (за жени), сако, панталони (за мажи), здолниште (за жени), мантил со влошка, кошула, кравата и чевли.

Летната службена облека се состои од: шапка (за мажи), баретка (за жени), сако, панталони (за мажи), здолниште (за жени), кошула, кравата и чевли.

Како делови на зимска односно летна облека во смисла на ставот 2 односно на ставот 3 од овој член се сметаат две кошули, две кравати и две рала чевли.

Член 3

Службената облека им се дава на работниците на царинската служба на бесплатна употреба.

II. Боја и крој на зимската службена облека

Член 4

Шапката, баретката, сако, панталоните и здолништето се изработени од волнена камгарн-ткаенина, во маслинеата боја.

Мантилот е од диолен-ткаенина, во маслинеата боја.

Кошулата е во светло драп боја, а за работниците на царинската служба што работат на воздухопловни пристаништа — во бела боја.

Краватата е во темнокостенлива боја.

Член 5

Зимската службена облека е од следниот крој:

1) шапката е од обичен марински крој, со сянцобран од пластична маса кој по работ е опшиен со кожа и е свиткан за 40°. Има соодветен подбранник кој е прицврстен со две мали копчиња;

2) баретката е од обичен крој;

3) сако е од отворен крој, на еден ред, со половина, со четири копчиња во редот, со соборени ревери и со разрез одзади. Се закопчува за мажите — на десната, а за жените — на левата страна. Составено е од два предни и два задни дела. На боковите и на градите од обете страни има по еден пришиен џеб, со зашисени набори во средината и со капак кој се закопчува со мало копче. Широчината на долниот дел на џебот на градите изнесува 11 до 13 cm, на горниот дел — 10 до 12 cm, а должината — 11 до 13 cm. Џебовите на боковите во долниот дел се широки од 18 до 20 cm, во горниот дел — 16 до 18 cm, а се долги — 18 до 20 cm. Долните агли на џебовите се заоблени. Широчината на зашисениот набор на џебот на градите изнесува 2,8 cm, а на џебовите на боковите — 3,5 cm. Должината на преклопот на џебот на градите изнесува 5 cm, а на боковите — 6 cm. Должината на сако до досега до врвот на палецот од раката спуштена низ телото. Ракавите се едноставни, без наракавје, без зарези и без копчиња. Сако е поставено;

4) панталоните се од обичен крој, без манжетни, чија средна широчина на долниот дел од ногавицата изнесува 23 до 24 cm. На панталоните се два џеба од страна, еден одзади и еден мал отспреди;

5) здолништето е од обичен крој, во должина 3 до 10 cm под коленото, со набор одзади прошиен до половината;

6) мантилот е од типот „Montgomery“, со влошка, во должина до 50 cm над земјата. Влошката е од полна волнена ткаенина;

7) кошулата е од обичен крој, со двоен мек околуватник, која се закопчува за мажите на десната, а за жените — на левата страна;

8) краватата е од обичен крој и се врзува по должината;

9) чевлите се плитки, во костенлива боја.

Копчињата за облеката се метални, во златна боја и со петокрака звезда.

III. Боја и крој на летната службена облека

Член 6

Шапката, баретката, сако, панталоните и здолништето се изработени од тергал-ткаенина, во маслинеата боја.

Член 7

Деловите на летната службена облека, освен кошулата, се од ист крој како и соодветните делови на зимската службена облека.

Кошулата е од типот „Montgomery“, во светло-драп боја и се носи со или без сако. Кошулата има два џеба, пришиени од страна во височина на градите, со преклоп кој се закопчува со мало копче. Широчината на џебовите е 8 до 10 cm, а должината 10 до 12 cm. Ракавите се во нормална должина, со еднокитни манжетни. Кошулата за работниците на царинската служба што работат на воздухопловни пристаништа е во бела боја.

IV. Рокови на траењето на службената облека

Член 8

Роковите на траењето за одделни делови на службената облека се следните:

1) три години — за мантил со влошка;

2) две години — за други делови на зимската и летната службена облека.

Роковите од ставот 1 на овој член почнуваат да течат од денот на приемот на службената облека.

Во случај на отсуство на работник по кој и да е основ, роковите од ставот 1 на овој член се продолжуваат за времето поминато на отсуство, ако отсуството траело подолго од два месеца.

Член 9

По истекот на рокот на траењето од членот 8 на овој правилник, службената облека преминува во сопственост на работникот на царинската служба на кој таа му е дадена на употреба.

V. Ознаки на службената облека

Член 10

На средината од предниот дел на шапката односно на баретката, се носи емајлирана петокрака звезда во црвена боја, во големина од 2,8 cm во пречник, без подлога.

Член 11

На сабото, од левата страна, на средината на горниот џеб, како и на мантилот, се става амблем. Амблемот е емајлирана метална значка која се изработува од легура на Cu Zn 90 (томбак), во големина 2×2 cm, или се изработува на зајакнато и попостожано платно, во големина 3×3 cm, со рабови во жолта боја. На црното поле на амблемот се наоѓа жолто вработена елипса во бела боја, внатре во која е натписот: „Царина“, со посебно истакната буква „Ц“ во зеленомаслинеста боја, а под елипсата со жолта боја е претставена државната граница. На зеленомаслинещото поле на амблемот е испишано со жолти букви: „СФРЈ“.

На ракавите на сабото се ставаат ознаки, и тоа:

1) на ракавите на работниците — еден до четири ширити во златна боја, зависно од работното место утврдено со актот за систематизацијата;

2) на ракавите на работниците на работните места на шефови на организациони единици — три односно четири ширити во златна боја од кои третиот горни односно четвртиот горни е со издаден круг во средината.

Ширитите од ставот 2 на овој член се широки 10 mm и се ставаат однапред околу половината на ракавот, во височина 70 mm од долниот раб на ракавот, со растојание помеѓу одделните ширити од 5 mm.

Ознаките од ставот 2 на овој член се ставаат на рамениците на мантилот и на летните кошули кога тие се носат без сако.

VI. Носење и одржување на службената облека

Член 12

Службената облека се носи само за време на работата.

Член 13

Работникот што ќе ја прими службената облека е должен до рокот на траењето да ја одржува чисто и уредно.

За времето на рокот на траењето службената облека не смее да биде отуѓена ниту на неа смеат да се вршат какви и да било измени во кројот, бојата и ознаките.

Член 14

Работникот кој не ќе се придржува кон одредбите на чл. 12 и 13 од овој правилник за носењето и одржувањето на службената облека или кој за времето на определениот рок на траењето ќе ја отуѓи или на неа ќе изврши измени во кројот, во бојста или во ознаките или намерно грубо ќе ја оштети или ќе ја загуби и слично — за тоа одговара дисциплински и материјално.

Член 15

Ако на работник му престане работниот однос тој е должен службената облека, на која рокот на траењето не ѝ истекол, да ја врати или може да ја задржи со плаќање соодветен надоместок. Износот на надоместокот се пресметува по цената по која службената облека е набавена и според времето на употребата. Секој започнат месец се смета како цел месец.

Ако на работник му престане работниот однос поради здобивање со право на старосна односно инвалидска пензија или поради смрт, службената облека не се враќа ниту за неа се плаќа надоместок.

Од службената облека, која по кој и да било основ преминува во сопственост на работникот, се симнуваат сите ознаки.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 16

Службената облека според овој правилник им се доделува на работниците по истекот на рокот на траењето предвиден за облеката што ја примиле според одредбите од Правилникот за службената облека на работниците на царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67).

Член 17

Евиденција за издавање и враќање на службената облека водат царинарниците.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за службената облека на работниците на царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-1740
10 февруари 1971 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Миловац Ѓокановиќ, с. р.

113.

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 31 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70 и 60/70), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува:

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој може да им се определи пензија на воените осигуреници според Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69) се определува во височина од 4.800 динари.

2. Според највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од точката 1 на оваа одлука, надлежните заводи за социјално осигурување ќе извршат, по службена должност, ако е тоа за осигуреникот поповолно, пресметување на нови износи на пензиите остварени од 1 јануари 1970 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со тоа што пресметаната односно усогласе-

нага пензија, заедно со зголемувањето според чл. 97 и 102 од Основниот закон за пензиското осигурување да не може да го премине износот од точката 1 на оваа одлука. Пензијата пресметана според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1971 година.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој може да се определи пензија на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/69).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр. 9

25 февруари 1971 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,
Игнац Нагоде, с. р.

114.

Врз основа на членот 114 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Единствената методологија за определување на стопата на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/67 и 55/68) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр. 12/71

25 февруари 1971 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,
Игнац Нагоде, с. р.

115.

Врз основа на членот 137 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за утврдувањето на основниците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на

придонесите за социјално осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69) во членот 8 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а) за лицата од точката 1 на овој член — ако со општ акт на организацијата е предвидено определување на личниот доход и за работниците додека се запослени во странство и е донесено решение за тој личен доход — личниот доход што тие лица би го оствариле да се на своето односно на соодветно работно место во Југославија. Во тој случај организациите се должни да ги пресметуваат и да ги уплатуваат придонесите за социјално осигурување за сите свои работници запослени во странство според личниот доход кој е определен со решението на организацијата;“.

Во ставот 2 точка 1 зборовите: „точката 1“ се заменуваат со зборовите: „точ. 1 и 1а“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр. 10

24 февруари 1971 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,
Игнац Нагоде, с. р.

116.

Врз основа на членот 124 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА

1. Премијата за реосигурување на ризиците на инвалидското и пензиското осигурување предвидени во членот 122 став 1 точ. 2 и 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување ќе се пресметува и ќе се исплатува за 1971 година по стапката определена со оваа тарифа.

2. Премијата за реосигурување на ризиците од точката 1 на оваа тарифа изнесува 0,68%.

3. Премијата за реосигурување на ризиците се пресметува од основницата што ја сочинува уплатениот основен придонес на инвалидското и пензиското осигурување, односно од основницата утврдена

$$S \times 12,38$$

според формулата $\frac{S}{s}$, при што S е износ на

уплатениот основен придонес за инвалидското и пензиското осигурување, s = стапка по која е уплатен основниот придонес за инвалидското и пензиското осигурување, а 12,38 = број кој ја означува просечната стапка на основните придонеси за инвалидското и пензиското осигурување според која е утврдена стапката на премијата.

4. Премијата за реосигурување на ризиците по стапката определена во оваа тарифа ќе се пресметува и ќе се уплатува од придонесите уплатени од 1 јануари 1971 година.

5. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр. 8/71
25 февруари 1971 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,
Игнац Нагоде, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за условите за работењето на претставништвата на странски фирми во Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/71, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Во членот 4 став 1 наместо зборовите: „членот 17“ треба да стои: „членот 27“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 2 март 1971 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за минималната откупна цена за сончоглед, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/71, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОНЧОГЛЕД

Точката 4 треба да гласи: „Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за минималните откупни цени на определени маслодајки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68).“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 март 1971 година.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги во организирањето и ширењето на здравствената култура на најшироките слоеви на народот, во укажувањето помош на жртвите на елементарни и воени непогоди и во хуманитарната активност

СО ОРДЕН ЗА СЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЗВЕЗДА

Организацијата на Црвениот крст на Црна Гора.

Бр. 86
13 мај 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката.
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

- | | |
|--|-----|
| 104. Одлука за користењето на средствата на сојузниот буџет во првото тримесечје на 1971 година за надоместоци за повластици во патничкиот сообраќај — — — | 225 |
| 105. Одлука за измена на Одлуката за обврска за остварување определен обем на надворешнотрговски промет — — — | 225 |
| 106. Одлука за измена на Одлуката за минимумот на средства со кој одделни стопански организации мораат да располагаат за вршење надворешнотрговски промет — — — | 225 |
| 107. Одлука за минималната откупна цена за кравјо млеко — — — — — | 225 |
| 108. Одлука за условите и за начинот на користењето во 1971 година на приходите што Сојузниот завод за статистика ги остварува со вршење услуги и со издавачка дејност — — — — — | 226 |
| 109. Одлука за давање согласност на присоединувањето на Издавачкиот завод „Југославија“ кон Издавачкото претпријатие „Просвета“ — — — — — | 227 |
| 110. Наредба за утврдување на стоконите контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година — — — | 227 |
| 111. Решение за дополнително на Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството — — — | 228 |
| 112. Правилник за службената облека на работниците на царинската служба — — — | 229 |
| 113. Одлука за определување на највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој може да им се определи пензија на воените осигуреници — — — — — | 230 |
| 114. Одлука за престанок на важењето на единствената методологија за определување на стопата на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување — — — — — | 231 |
| 115. Правилник за измена и дополнително на Правилникот за утврдувањето на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување — — — — — | 231 |
| 116. Тарифа на премијата за задолжителното реосигурување на ризиците на инвалидското и пензиското осигурување за 1971 година — — — — — | 231 |
| Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за условите за работењето на претставништвата на странски фирми во Југославија — — — — — | 232 |
| Исправка на Одлуката за минималната откупна цена за сончоглед — — — — — | 232 |

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јозана Ристиќа бр. 1. —

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.